



Република Македонија  
ОПШТИНА РЕСЕН  
БР УП-I-10-15  
27 08 2020 год.  
РЕСЕН 1

ДО  
Центар со Управување со  
Промени  
Ул.Рајко Жинзифов бр.44-1  
Скопје, 1000

### ПРЕДМЕТ: Достава на информации од јавен карактер

Во врска со вашето барање евидентирано со бр. УП-I-10-15 од 04.08.2020 за доставување на повеќе информации, стратегии, планови, прашања околу Советот и останато, општина Ресен согласно член 20 став ст.1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на СРМ“ бр. 101/19), постапи по Вашето барање и во прилог Ви ги доставува бараните информации:

1. Стратешки план на Општина и 2. Стратегија за лок. економски развој – (план за развој - <https://tinyurl.com/planzarazvoj> и <https://tinyurl.com/strategijarazvoj>)
3. Стратегија за развој на култура – нема
4. Стратегија за социјална заштита на граѓаните – нема
5. Стратегија за соработка со граѓани и фондации – нема
6. Стратегија за унапредување на родова еднаквост – нема (има програма за еднакви можности <https://tinyurl.com/programi15-19>)
7. Стратегија за млади – нема
8. Стратегија за Локален социјален економски совет – нема
9. Програма за здравствена и социјална заштита - <https://tinyurl.com/programi16-19>
10. Програма за енергетска ефикасност <https://tinyurl.com/programi16-19>
11. Програма за заштита на животна средина - <https://tinyurl.com/programi15-19>
12. Програма за комунални дејности - <https://tinyurl.com/programi16-19>
13. Програма за изг. на урбанистички планови - <https://tinyurl.com/programi15-19>
14. Генерален урбанистички план - <https://tinyurl.com/gupresen>
15. Програма за спорт и рекреација - <https://tinyurl.com/programi6-19>
16. Програма за култура - <https://tinyurl.com/programi15-19>
17. Прог. за одб. на знач. настани и личности - <https://tinyurl.com/programi15-19>
18. Локален акциски план за вработување - <https://tinyurl.com/programi16-19>
19. План за стопански развој на општината – нема
20. Годишни извештаи за реализација на планските документи во 2018 и 2019 (прецизирајте за кои планови или програми ви требаат извештаи)
21. Советот одржал 15 седници во 2018 и 20 седници во 2019
22. Предложени граѓански иницијативи 7 во 2018 и 12 во 2019
23. Реализирани собири на граѓани по нивно барање 1 во 2018 и 0 во 2019
24. Референдуми – нема



25. Претставки 1 во 2018 5 во 2019, Предлози 0 за двете години
26. Доставени петиции 0 во 2018 и 2 во 2019
27. Број на орг. јавни собири, анкети итн. по барање на граѓани 0 за двете години
28. Спроведени консултации со граѓани за стратешки и плански документи 3 во 2018 и 2 во 2019 година
29. Просечен временски рок за консултативен процес е 1 до 3 месеци
30. Нема формална процедура за консултација со засегнати страни
31. Нема таква организациона единица

- Напомена: линковите ќе Ви бидат доставени и во мејлот.

**Овластено лице:** Николче Шушевски



**Контролира:** Дијана Кремшовска



**Градоначалник на  
Општина Ресен  
Живко Гошаревски**

